

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА  
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ – СКОПЈЕ**

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки</b>						
1.	Гориво		Јануари /февруари	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
2.	Аранжмани и букети од сечен цвет		Февруари	100.000,00 <b>1.600 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
3.	Материјали за водовод и одвод		Февруари	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
4.	Набавка на акрилно стакло и структурирани поликарбонатни плочи (плексиглас и лексан)		Февруари	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
5.	Материјали за сценографија-челични профили		Февруари	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
6.	Потрошен материјал за музички инструменти		Февруари	4.000.000,00 <b>65.000 евра</b>	Отворена постапка	
7.	Апарат -дефибрилатор		Февруари	120.000,00 <b>2.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	

8.	Електроматеријали		Февруари	300.000,00 5.000 евра	Барање за прибирање на понуди	
9.	Материјали за сценографија – сликарски и молерофарбарски материјали		Март – Април	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
10.	Материјали за сценографија- експандиран полистирен (стиропор)		Март – Април	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
11.	Материјали за сценографија - дрвена граѓа		Март – Април	1.000.000,00 <b>16.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
12.	Панични светилки		Март – Април	120.000,00 <b>2.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
13.	Костимографија -разни материјали на метража		Март - Април	2.400.000,00 <b>40.000 евра</b>	Отворена постапка	
14.	Набавка на сценска опрема		Април – Мај	1.800.000,00 <b>30.000 евра</b>	Отворена постапка	
15.	Балетска опрема (трика,тренирки,слипови и др)		Април – Мај	300,000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
16.	Балетска опрема (пешкири, бањарки)		Април - Мај	300.000,00		
17.	Професионални радиостаници		Април – Мај	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
18.	Облека и лични заштитни средства за вработените ангажирани на сцена		Април – Мај	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
19.	Шминки и материјали за фризерна и шминкерна		Мај	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	

20.	Канцелариски материјали		Јуни	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
21.	Средства за хигиена		Јуни	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
22.	Тонер (за фотокопири и принтери)		Септември	200.000,00 <b>3.200 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
23.	Материјали за сценско осветлување (рефлекторски сијалици и други материјали)		Септември	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
<b>II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги</b>						
1.	Транспорт на театарска опрема		Јануари /Февруари	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
2.	Снимање на претстави		Февруари/март	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
3.	Набавка на услуги од авторска агенција		Февруари/март	300.000,00 5.000 евра	Барање за прибирање на понуди	
4.	Хотелско сместување-сместување на гости		Февруари/март	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
5.	Угостителски услуги, кетеринг		Февруари/март	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
6.	Изработка и монтажа на сценографији		Февруари/март	2.400.000,00 40.000 евра	Отворена постапка	
7.	Фотокопирање и укоричување		Март	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	

8.	Здравствени прегледи за работниците во МОБ		Март	600.000,00 <b>7.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
9.	Печатење на сценографија		Март	1.200.000,00 <b>20.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
10.	Печатење на билети		Април	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
11.	Сервисирање на возила		Април	100.000 1.600 евра	Барање за прибирање на понуди	
12.	Испитување и мерење на електрични машини и уреди за заземјување		Април	120.000,00 <b>2.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
13.	Замена на неисправна централа за дојава и гасење на пожари и монтирање		Април	600.000,- <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
14.	Мерење на микроклиматски услови во објектот на МОБ		Април	60.000,00 <b>1.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
15.	Обука на вработените од областа за заштита при работа		Април	60.000,00 <b>1.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
16.	Проценка на ризик на секое работно место		Април	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
17.	Техничка поддршка за сценски настани со сценска опрема (озвучување, осветлување, аудио и видео опрема, алуминиумска конструкција, бина)		Мај	1.800.000,00 <b>30.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	

18.	Воздушен транспорт на луѓе – авиобилети		Јуни	1.200.000,00 <b>20.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
19.	Автобуски превоз во земјата и во странство		Јуни	600.000,00 <b>10.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
20.	Периодични – технички преглед на сценска опрема (чиги, лифтови, панорама, циклорама, електро уреди и машини)		Јуни	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
21.	Контрола и сервисирање на ПП апарати, хидрантска мрежа и јавувачи на пожар		Јуни	300.000,00 <b>5.000 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
22.	Припрема и печатење на рекламен материјал		Јуни	900.000,00 <b>15.000 евра</b>		
23.	Дезинсекција и дератизација на објектот		Август/ септември	150.000,00 <b>2.400 евра</b>	Барање за прибирање на понуди	
24.	Рекламирање на репертоарот на МОБ на дисплеј на плоштад Македонија		Септември	150.000,00 <b>2.500 евра</b>	Постапка со преговарање	
<b>III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи</b>						

Директор  
Игор Дурловски